

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **94/2016**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Јавно претпријатие за државни патишта**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев бр.14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Жаклина Стефановска-Богдановска** Адреса на е-пошта: **zaklinab@roads.org.mk**
Телефон/Факс: **02-3118-044/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Осветлување на дел од автопат А2 и А4 (делница клучка Хиподром – клучка Белви – клучка Илинден и делница клучка Хиподром – клучка Кадино)

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **66.000.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **автопат А2 и А4 (делница клучка Хиподром – клучка Белви – клучка Илинден и делница клучка Хиподром – клучка Кадино)**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден е во Тендерската документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
34993000-4	Осветлување на патишта

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **36**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: **Дадени се во Тендерската документација**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Да [2.00 %]**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Не**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [10.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

Документ за регистрирана дејност

- Понудувачот треба да поседува лиценца (А) за изведувач за изведување на градби од прва категорија која ја издава надлежниот орган во државата согласно Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16) важи за секој од членовите на групата доколку поднесат понуда како група на економски оператори (ЈВ). Економскиот оператор го докажува исполнувањето на условите за Способност за вршење професионална дејност со доставување на - Копија од Документ за регистрирана дејност. - Копија од Лиценца (А) за изведувач за изведување на градби од прва категорија која ја издава надлежниот орган во државата, согласно Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16).

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

• Доколку економскиот оператор има намера одредени елементи од договорот да отстапи на подизведувач, потребно е да достави известување за истото. • Успешно искуство во најмалку (1) еден договор за изградба на Електрично осветлување во последните 5 (пет) години. а) Персонал - Клучниот персонал за изведување на работите, кој може да биде вработен кај економскиот оператор или ангажиран со договор за техничка поддршка, мора да ги задоволи следните минимални барања (со назначени објекти) - најмалку 1 (еден) дипломиран електро инженер со овластување А за изведба од областа на електротехника со најмалку 5 (пет) години вкупно работно искуство и учество во изведба на најмалку 1 (еден) сличен проект (изградба на електрично осветлување). - најмалку 1 (еден) сообраќаен инженер со овластување А за изведба од областа на сообраќајно инженерство со најмалку 5 (пет) години вкупно работно искуство и учество во изведба на најмалку 1 (еден) сличен проект (изведба на сообраќајна сигнализација на државни патишта). - Најмалку 3 (три) лица со ССС електро насока (електромонтер или електроинсталатер) со најмалку 5 (пет) години вкупно работно искуство и учество во изведба на најмалку 1 (еден) сличен проект (изградба на електрично осветлување). - Најмалку 3 (три) лица со ССС електро насока (електротехничар) со најмалку 5 (пет) години вкупно работно искуство и учество во изведба на најмалку 1 (еден) сличен проект (изградба на електрично осветлување). Предложените лица за извршување на предметот на договорот да бидат достапни на договорниот орган во секое време за цело времетраење на договорот. б) Опрема - Економскиот оператор потребно е да располага со наведената опрема во сопственост или на друг начин обезбедена (изнајмена, лизинг и сл.) - 2 (две) лесни товарни возила – пикап или транспортер (затворен тип). - 2 (две) авто-корпи со висина на подигање над 13м, за вршење на работи монтажа и поврзување на светилки на канделабри, со моќност на моторот од минимум 80киловати и да може да подигне минимум 2 лица. - 1 (еден) камион со специјална макара за одмотување и полагање на кабел и подигање на канделабри, со должина на кракот од минимум 11м, висина на дигање од 11м, тежина на дигање при максимална должина на кракот од минимум 1500кг, моќност на моторот од минимум 250киловати. - 2 (две) машини за ископ на земја – ровокопачи гасеничар, со корпа со ширина од минимум 300 мм, должина на стрела минимум 3 м, моќност од минимум 16киловати, длабина на ископ од минимум 2м. - 1 (една) машина за бушење под пат, со дијаметар на отвор на бушење од 70мм до 110мм. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на условите за Техничка и професионална способност со доставување на • Известување за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на Подизведувач. • За најмалку (1) еден договор за изградба на Електрично осветлување во последните 5 (пет) години, потребно е да се достави Изјава за реализиран Проект или Потврда за квалитетно завршена работа издадена од Инвеститорот. а) Персонал • најмалку 1 (еден) дипломиран електро инженер со овластување А за изведба изјава на економскиот оператор за вработен технички персонал или изјава на економскиот оператор за ангажиран технички персонал, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор (соодветно во зависност од тоа дали персоналот е вработен или ангажиран). копија од овластувањето издадено од соодветен надлежен орган во државата, согласно со важечкиот Закон за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16). резиме на кандидатот. • најмалку 1 (еден) дипломиран сообраќаен инженер со овластување А за изведба изјава на економскиот оператор за вработен технички персонал или изјава на економскиот оператор за ангажиран технички персонал, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор (соодветно во зависност од тоа дали персоналот е вработен или ангажиран). копија од овластувањето издадено од соодветен надлежен орган во државата, согласно со важечкиот Закон за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16). резиме на кандидатот. • За најмалку 3 (три) лица со ССС електро насока (електромонтер или електроинсталатер) копија од доказ за завршено соодветно образование (или доказ за соодветно до-образување според барањата). изјава на економскиот оператор за вработен технички персонал или изјава на економскиот оператор за ангажиран технички персонал, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор (соодветно во зависност од тоа дали персоналот е вработен или ангажиран). резиме на кандидатот. • За најмалку 3 (три) лица со ССС електро насока (електротехничар) копија од доказ за завршено соодветно образование (или доказ за соодветно до-образување според барањата). изјава на економскиот оператор за вработен технички персонал или изјава на економскиот оператор за ангажиран технички персонал, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор (соодветно во зависност од тоа дали персоналот е вработен или ангажиран). резиме на кандидатот. • Изјава на економскиот оператор дека предложените лица за извршување на предметот на договорот ќе бидат достапни на договорниот орган во секое време за цело времетраење на договорот. б) Опрема • Минимум 2 (две) лесни товарни возила – пикап или транспортер (затворен тип) Доказ за сопственост или доказ за обезбедена опрема, односно да приложи валидни докази или изјави дека таквата опрема и капацитети ќе му бидат ставени на располагање за времетраење на договорот, и доказ дека истото е во употреба издаден од соодветен надлежен орган за лесните товарни возила. • Минимум 2 (две) авто-корпи со висина на подигање над 13м, за вршење на работи монтажа и поврзување на светилки на канделабри, со моќност на моторот од минимум 80киловати и да може да подигне минимум 2 лица. Доказ

за сопственост или доказ за обезбедена опрема, односно да приложи валидни докази или изјави дека таквата опрема и капацитети ќе му бидат ставени на располагање за времетраење на договорот, и доказ дека истите се во употреба издаден од соодветен надлежен орган за авто-корпите и Изјава дека во целост ги исполнуваат бараните технички податоци. • Минимум 1 (еден) камион со специјална макара за одмотување и полагање на кабел и подигање на канделабри, со должина на кракот од минимум 11м, висина на дигање од 11м, тежина на дигање при максимална должина на кракот од минимум 1500кг, моќност на моторот од минимум 250киловати. Доказ за сопственост или доказ за обезбедена опрема, односно да приложи валидни докази или изјави дека таквата опрема и капацитети ќе му бидат ставени на располагање за времетраење на договорот, и доказ дека истото е во употреба издаден од соодветен надлежен орган за камионот со специјална макара за одмотување и полагање на кабел и подигање на канделабри и Изјава дека во целост ги исполнува бараните технички податоци. • Минимум 2 (две) машини за ископ на земја – ровокопачи гасеничар, со корпа со ширина од минимум 300 мм, должина на стрела минимум 3 м, моќност од минимум 16киловати, длабина на ископ од минимум 2м. Изјава за поседување или изјава за обезбедување, односно да приложи валидни докази или изјави дека таквата опрема и капацитети ќе му бидат ставени на располагање за времетраење на договорот, на машина за ископ на земја – ровокопач и дека истата е во употреба и Изјава дека во целост ги исполнуваат бараните технички податоци. • Минимум 1 (една) машина за бушење под пат, со дијаметар на отвор на бушење од 70мм до 110мм. Изјава за поседување или изјава за обезбедување, односно да приложи валидни докази или изјави дека таквата опрема и капацитети ќе му бидат ставени на располагање за времетраење на договорот, на машина за бушење под пат и дека истата е во употреба и Изјава дека во целост ги исполнува бараните технички податоци.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **27.12.2016 во 11:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **21.12.2016 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **90** денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

27.12.2016 во 11:00 часот Место: **Јавно претпријатие за државни патишта на 6-ти кст**

V.3) Дополнителни информации **Тендерска документација се превзема од ЕСЈН**

V.4) Датум на објава: **05.12.2016**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ